

Сојузот на синдикатите на Македонија на своите членови им овозможува бесплатна правна помош.

Правна помош добиваат само членовите на Сојузот на синдикатите на Македонија, и тоа за остварување на правата од работен однос.

За добивање правна помош членовите можат да се обратат во Советот на ССМ – Одделение за работни односи, правна заштита и колективно договарање, или во месното или најблиското до место на живеење регионално претставништво или канцеларија. Имено, покрај правниците во Одделението во неколку градови во ССМ се вработени посебни правни застапници на ССМ, меѓутоа добар дел од секретарите и координаторите на регионалните единици на ССМ се правници по струка и тие исто така во некои случаи овозможуваат правна заштита. Во секој случај членовите можат да се обратат на било кое место во целата мрежа на ССМ, каде ќе добијат информации за натамошните постапки.

Лица кај кои членовите можат да се обратат или да се информираат за добивање правна помош:

Скопје	Лиле Петрова и Даница Михајлова (Одделение за работни односи, правна заштита и колективно договарање)	
Битола	Љупчо Василевски, правен застапник	
Делчево	Трајан Митевски, секретар, моб. н. 072/307-645	
Берово		
Димитар Гугушевски, координатор на СК	моб. н. 072/307-644	
Кавадарци		
Стојко Муцевалевски, секретар	моб. н. 072/307-646	
Куманово	Гордица Бошковска, правен застапник, моб. н. 031/412-483	
Охрид	Драган Цветаноски, секретар, моб. н. 072/307-652	
Прилеп	Лазар Ангелески, секретар, моб. н. 072/307-653	
Гостивар	Новица Алексиевски, правен застапник	
Струга	Радован Ивановски, координатор, моб. н. 072/307-658	
Радовиш	Зорка Андова, координатор, моб. н. 072/307-655	
Струмица	Васил Глигоров, правен застапник, моб. н. 072/307-659	
Гевгелија	Милева Карагонова, правен застапник, моб. н. 072/307-644	

ВИДОВИ ПРАВНА ПОМОШ

- Давање правни совети;
- Изготвување приговори, барања, молби;
- Поднесување поднесоци до друштвата и установите каде членовите се вработени;

- Обраќања и други барања до Државниот инспекторат за труд, Управниот инспекторат, народниот правобранител и други државни органи и институции;
- Приговори до соодветните органи;
- Изготвување тужби и водење судски постапки;
- Изготвување поднесоци во врска со судските процеси;
- Редовни и вонредни правни лекови.